

1.	Наслов на наставниот предмет	УРГЕНТНА МЕДИЦИНА		
2.	Код	МЕД-514		
3.	Студиска програма	Општа медицина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Хирургија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар	Петта/IX	7.	Број на ЕКТС кредити 1,5
8.	Наставник	Раководител на катедрата Доц. д-р. Боро Џонов *наставата ја изведуваат сите наставници од Катедрата по Интерна медицина, Хирургија, Неврологија, Дерматовенерологија, Гиникологија, Офталмологија, ОРЛ, Педијатрија		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполен улов за упис во VII семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции):			
	<ul style="list-style-type: none"> • Studentite da gi nau~at osnovite za prepoznavawe na urgentnite sostojbi vo medicinata. • Studentite da gi nau~at principite na zgri`uvawe vo urgentni situacii i }e gi sovladaat ve{tinite na neophodnite terapeutски postapki vo ramki na nivnite profesionalni ingerencii. • Studentite da znaat da gi primenuvaat algoritmite za reanimacija izdadena od ANA (Amerikanska asocijacija za srce) i ERK (evropski resuccitacionen sovet). 			
11.	Содржина на предметната програма:			
	Teoretska nastava: (13 ~asa) <ul style="list-style-type: none"> • urgentn sostojbi vo kardiologija <ul style="list-style-type: none"> - Синкопа - Хипертензивна криза - Градна облака - диспнеа • urgentni sostojbi vo pulmologija <ul style="list-style-type: none"> - Статус асматикус - Акутна егзарцербација на ХОББ • urgentni sostojbi vo GIT <ul style="list-style-type: none"> - гастроинтестинални крварења • urgentni sostojbi vo toksikologija <ul style="list-style-type: none"> - Топлотен удар - Хипотермија - Електричен удар • urgentni sostojbi vo nefrologija <ul style="list-style-type: none"> - Електролитни и волуменски нарушувања • urgentni sostojbi vo pedijatrija 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Клинички знаци за ургентно болно новородено - Конвулзии - Целебрален едем - Тешка дехидрација • urgentni hirur{ki sostojbi - Ургентни процедури во градна хирургија (крикотиroidдомија, трахеотомија, плеврална пункција во третман на вентилен пнеумоторакс, торакоцентеза, торакална дренажа, ургентна торакотомија, збринување на рана на граден кош) - Абдоминална колика - Траума на глава, врат, рбет и екстремитети • urgentni ginekolo{ki sostojbi - Гинитални крварења • urgentn sostojbi vo oftalmologija , • urgentni sostojbi vo ORL, • urgentni sostojbi vo nevrologija - ЦВИ - Статус епилептикус - Мијастенична криза - Полирадикулоневрит • urgentni sostojbi vo dermatovenerologija <p>Seminari (4 ~asa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kardiologija (2 ~asa) • Nevrologija (1 ~as) • Hirurgija (1~as) <p>Prakti~na nasatva (12 ~asa): Praksata e zadol`itelna i se izveduva na razli~ni oddelenija na intenzivno lekuvawe pod vodstvo na mentor profesor. Studentot e dol`en da se vku~i vo site aktivnosti od podra~jeto na zgri`uvawe i tretman vo intenzivnoto lekuvawe.</p>			
12.	Методи на учење: Interaktivni predavawa, ve`bi/seminari			
13.	Вкупен расположив фонд на време	45 часови		
14.	Распределба на расположивото време	30 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	14 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби: 12 часови Семинари 4 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	15 часови
17.	Начин на оценување		бодови	
	17.1	Тестови	мин.-макс.	

		<p>Континуирани проверки* бодови 25 - 45</p> <p>Kontinuirana proverka na znaewa (kolokvium): pismen test.</p> <p>Теоретски основи од сите области на ургентната медицина</p>	
	Завршен испит	<p>Практичен дел* бодови мин.-макс. 24 - 37</p> <p>*Praktičen del (spored katalog na veštini): pregled na pacient, dif.dgn, terapija</p> <p>Практичниот дел од испитот е усмен и ќе се изведува во Ургентниот центар на Хируршки клиники и Ургентните центри на Клиниките по Интерна медицина.</p> <p>Studentot e dol`en da osvoi minimum od predvidenite bodovi za da mo`at da mu bidat vpi{ani bodovite za zavr{en ispit. Vo sprotivno, ispitot se smeta za nepolo`en.</p>	
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		
17.3	Активно учество	<p>Теоретска настава* бодови мин. - макс. 1 - 3</p> <p>Практична настава** бодови 10 - 15</p> <p>*Prisustvo na teoretska nastava 30%-50% 1 бод 51%-70% 2 бода 71%-100% 3 бода</p> <p>** praktična nastava (3 ve`bi so traewe od 4 ~asa): prisustvo: 2 boda, kolokvirawe na ve`ba 3 boda</p>	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф
		од 60 до 68 бода	6 (шест) Е
		од 69 до 76 бода	7 (седум) Д
		од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц
		од 85 до 92 бода	9 (девет) Б
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови</p> <p>Студентот е должен да освои минимум бодови од предвидените активности, вклучувајќи ја и континуираната</p>	

		<p>проверка за да може да пристапи на завршен испит.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1	1	Џефри Шајдер Стивен Р. Хајден Ричард Вулфи Роџер М. Баркин Питер Розен	Розен и Баркинг Петминутна итна медицинска консултација – проект на Владата на РМ	Табернакул Скопје	2011
	2	Членови на Катедрите кои учествуваат во изведувањето на наставата	Авторизирани предавања		